



**ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2017**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
Бр.04-753/2  
23/06/2017 година  
ДЕЛЧЕВО

Врз основа на член 30 став 3 и 4 и член 48 од Закон за административни службеници ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 11/15), Општина Делчево објавува

**ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2017**

за унапредување на еден(1) административен службеник во Општина Делчево за следното работно место

УПР0101В02000 Виш соработник за јавни набавки-

еден (1) извршител

### **Посебни услови**

- Øниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – правни науки или економски науки
- Øза нивото B2 најмалку две години работно искуство во струката

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Делчево, кој ги исполнува општите и посебните услови и работни компетенции пропишани во Законот за административни службеници и актот за Систематизација работните места на општинската администрација, за звањето за кое се објавува огласот како и да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување, да е на работно место кое согласно актот за систематизација е на непосредно пониско ниво, да поминал најмалку две години на тековното работно место и да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

### **Општи работни компетенции:**

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
- учење и развој
- комуникација
- остварување резултати
- работење со други/тимска работа
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни
- финансиско управување

### Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на A2 (A2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. познавањето на англиски јазик може да се докаже и со приложување на меѓународно признатиот сертификат по НАТО стандардот STANAG 6001 на соодветното ниво, при што административните службеници од категорија В треба да поседуваат сертификат со STANAG 1+1+1+1+

### Распоред на работно време

1. Работни денови
2. Работни часови неделно-40
3. Работно време од 00 часот до 00 часот

**Паричен нето износ на плата: 24.491,00 денари**

### НАПОМЕНА:

Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2017 година. се : Македонец(ка)

1. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во Архива на Општина Делчево на ул: Светозар Марковиќ бр.1 Делчево.

Рокот за пријавување изнесува пет(5) денови, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернет страната на Општина Делчево.

По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Општина Делчево.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на интерниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за унапредување на административен службеник.

Фаза 1 - административна селекција

Фаза 2 – интервју

**НАПОМЕНА:**

Лицата кои дале лажни податоци се запишуваат во Регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор.

Истите не можат да се вработат во јавен сектор во период од десет години од денот на утврдувањето дека доказот е лажен.

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Дарко Шехтански

**ПРИЈАВА И ИЗЈАВА КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПОПОЛНЕТИ МОЖЕТЕ ДА ГИ  
ПРЕВЗЕМЕТЕ НА СЛЕДНИОТ [ЛИНК](#)**